

Јавно претпријатие за комунални дејности

ЈП.-ПЛАВАЈА- Радовиш

Примено:	05.06.2025		
Орг. един.	Број	Предлог	Вредност
0503	47411		

ЈП ПЛАВАЈА ПО Радовиш

Финансиски извештаи

и

Извештај на независниот ревизор

за годината која завршува на 31 Декември 2024

Мај, 2025

СОДРЖИНА

	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3-4
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Извештај за сеопфатна добивка	5
Извештај за финансиска состојба	6
Извештај за промени во капиталот	7
Извештај за паричните текови	8
Белешки кон финансиските извештаи	9 - 24
ДОДАТОК 1 – Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД	
ДОДАТОК 2 – Годишна сметка за 2024 година	
ДОДАТОК 3 – Годишен извештај за 2024 година	



Претпријатие за ревизија, проценка, вештачење и финансиски консалтинг

ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО Радовиш

ул. Коста Сусинов бр. 22 Радовиш
тел. ++389 (32) 633-632
тел. моб. ++389 (72) 208-072
e-mail: idejaplusrevizija@yahoo.com
www. idejaplus.mk

До

Основачите и раководството на

ЈП ПЛАВАЈА ПО Радовиш

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ЈП ПЛАВАЈА ПО Радовиш, кои се состојат од Извештај за финансиска состојба со состојба на 31 декември 2024 година, Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за промените на капиталот и Извештај за паричните текови за годината која завршува на тој ден, како и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Претпријатието е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Северна Македонија и за интерната контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажувања, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни прикажувања на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основа за мислење со резерва

Како што е обелоденето во Белешка 23 кон финансиските извештаи, Претпријатието има евидентирано 47.078 илјади денари побарувања од купувачи во земјата, од кои 16.218 илјади денари се од правни лица и јавни институции. Со примена на ревизорски постапка за потврдување на овие побарувања врз основа на избран примерок утврдивме дека 2.367 илјади денари се постари од 3 години, за кој износ се преценети побарувањата и финансискиот резултат, како и вредноста на активата и пасивата.



Претпријатие за ревизија, проценка, вештачење и финансиски консалтинг

ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО Радовиш

ул. Коста Сусинов бр.22 Радовиш
тел. ++389 (32) 633-632
тел.моб. ++389 (72) 208-072
e-mail: idejaplusrevizija@yahoo.com
www. idejaplus.mk

Како што е обелоденето во Белешка 23 кон финансиските извештаи, Претпријатието има евидентирано 40.525 илјади денари побарувања од купувачи во земјата, од кои 30.859 илјади денари се од физички лица. Со примена на ревизорски постапка за потврдување на овие побарувања врз основа на избран примерок од листата на физички лица, утврдивме дека 12.813 илјади денари се побарувања постари од 3 години, за кој износ се преценети побарувањата и финансискиот резултат, како и вредноста на активата и пасивата.

Како што е обелоденето во Белешка 23 кон финансиските извештаи, Претпријатието има евидентирано 41.884 илјади денари сомнителни и спорни побарувања од правни и физички лица. Претпријатието нема направено проценка за степенот на оштетување на истите, поради што ревизорот не беше во можност да го утврди точниот износ за кој се преценети побарувањата и е преценет финансискиот резултат.

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за можните ефекти на кои се укажува во пасусот Основи за мислење со резерва, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите значајни аспекти, финансиската состојба на ЈП ПЛАВАЈА ПО Радовиш на ден 31 декември 2024 година, како и финансиските резултати и неговите парични текови за годината која завршува на тој ден, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Претпријатието е, исто така, одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговските друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2024 година.

Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работа е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ЈП ПЛАВАЈА ПО Радовиш за годината која завршува на 31 декември 2024 година.

Радовиш, 28.05.2025 година

Јанка Димитрова
Овластен ревизор



ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО

Управител
Јанка Димитрова

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Опис	Белешка	2024	2023
Приходи од работењето			
Приходи од продажба	4	90.616	85.326
Останати приходи	5	25.700	25.248
Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство		-	-
Капитализирано сопствено производство и услуги		-	-
Вкупно приходи од работењето		116.316	110.574
Расходи од работењето			
Трошоци за сировини и други материјали	6	18.946	17.977
Набавна вредност на продадени стоки, материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	7		21
Услуги со карактер на материјални трошоци	8	3.578	5.111
Останати трошоци од работењето	9	2.382	2.473
Трошоци за вработените	10	62.168	53.979
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	11	27.485	28.410
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства	12	349	1.520
Резервирања за трошоци и ризици	13	-	-
Останати расходи од работењето	14	-	-
Вкупно расходи од работењето		114.908	109.491
Финансиски приходи	15	879	785
Финансиски раходи	16	1.243	1.538
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва		-	3
Добивка/(Загуба) од редовното работење		1.045	334
Нето добивка/(загуба) од прекинати работења		-	-
Добивка/(Загуба) пред оданочување	17	1.045	334
Данок на добивка	18	176	241
Одложени даночни приходи/(расходи)		-	-
Нето добивка/загуба за деловната година	19	868	93
Останата сеопфатна добивка		-	-
Останата сеопфатна загуба		-	-
Вкупна сеопфатна добивка/(загуба) за годината	20	868	93
Сеопфатна добивка/(загуба) којашто им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво		-	-
Сеопфатна добивка/(загуба) којашто им припаѓа на неконтролираното учество		-	-
Заработувачка по акција		-	-

Овие финансиски извештаи се усвоени од страна на менаџментот на 24.02.2025 година.
Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите.

ЈП ПЛАВАЈА Радовиш
В.Д. Директор - Гоце Дединец



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Опис	Белешка	2024	2023
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Материјални и нематеријални средства	21	321.509	348.732
Вкупно нетековни средства		321.509	348.732
Тековни средства			
Залихи	22	10.351	8.980
Побарувања од купувачи	23	88.962	79.329
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	24	-	-
Останати краткорочни побарувања	25	1.340	2.319
Краткорочни финансиски средства	26	-	-
Парични средства и парични еквиваленти	27	12.544	7.237
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	28	-	-
Вкупно тековни средства		113.196	97.865
ВКУПНО СРЕДСТВА		434.705	446.597
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
Основна главнина		1	1
Резерви		37.572	37.563
Акумулирана добивка/(загуба)		19.823	19.740
Добивка/(Загуба) за деловната година		868	93
Вкупно главнина и резерви	29	58.264	57.397
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци			
ОБВРСКИ			
Долгорочни обврски	30	45.166	48.392
Одложени даночни обврски		-	-
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	31	19.801	18.136
Обврски за аванси, депозити и кауции	32	-	-
Останати тековни обврски	33	30.145	19.652
Тековни обврски по заеми и кредити	34	3.226	3.226
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	35	278.103	299.795
Вкупно тековни обврски		331.275	340.808
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		434.705	446.597

Овие финансиски извештаи се усвоени од страна на менаџментот на 24.02.2025 година.
 Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите.

ЈП ПЛАВАЈА ПО Радовиш
 В.Д. Директор - Гоце Дединец



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Опис	Основна главнина	Законски, статутарни и останати резерви	Добивка / (Загуба)	Вкупно
Состојба на 01.01.2024	1	37.563	19.832	57.396
Корекција од минати години	-			-
Вкупна сеопфатна добивка/(загуба) за 2024 година			868	868
Реинвестирана добивка		9	(9)	-
Исплатена дивиденда				-
Состојба на 31.12.2024	1	37.572	20.691	58.264

Опис	Основна главнина	Законски, статутарни и останати резерви	Добивка / (Загуба)	Вкупно
Состојба на 01.01.2023	29.428	8.136	19.740	57.303
Корекција од минати години	(29.427)	29.427	-	1
Вкупна сеопфатна добивка/(загуба) за 2023 година			93	93
Реинвестирана добивка				-
Исплатена дивиденда				-
Состојба на 31.12.2023	1	37.563	19.832	57.397

Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Опис	2024	2023
I. Готовински тек од оперативни активности		
Нето добивка/(загуба) по оданочување	868	93
Корекција на добивка од минати години	-	1
Амортизација на основни средства (Зголемување)/Намалување на тековните средства	27.485	28.410
Залихи	(1.371)	(38)
Побарувања од купувачи	(9.633)	(3.003)
Останати краткорочни побарувања	979	2.521
Вкупно (зголемување)/намалување на тековните средства	(10.025)	(520)
Зголемување/(намалување) на тековни обврски		
Обврски спрема добавувачи	1.665	(2.196)
Останати тековни обврски	10.494	546
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	(21.692)	(22.055)
Вкупно зголемување/(намалување) на тековни обврски	(9.533)	(23.705)
Вкупно нето готовина од оперативни активности	8.795	4.279
II. Готовински тек од инвестициски активности		
Набавка на материјални и нематеријални средства	(262)	(1.516)
Вкупно нето готовински тек од инвестициски активности	(262)	(1.516)
III. Готовински тек од финансиски активности		
Долгорочни обврски	(3.226)	(6.459)
Тековни обврски по заеми и кредити	-	3.226
Вкупно нето готовински тек од финансиски активности	(3.226)	(3.233)
Вкупно нето зголемување/(намалување) на готовината	5.307	(470)
Готовина на почетокот од годината	7.237	7.707
Готовина на крајот од годината	12.544	7.237

Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

1. КОРПОРАТИВНИ ПОДАТОЦИ

ЈП ПЛАВАЈА ПО Радовиш (во понатамошниот текст Претпријатието) е регистрирано согласно Законот за трговските друштва.

Основна деловна активност на Претпријатието е со шифра 36.000 - Собирање, обработка и снабдување со вода. Други дејности кои ги обавува претпријатието се:

- 37.00 - Отстранување на отпадни води
- 38.11 - Собирање на безопасен отпад
- 38.21 - Обработка и отстранување на безопасен отпад
- 42.21 - Изградба на комунални објекти за течности
- 43.22 - Поставување и инсталации за водовод, канализација и плин и инсталации за греење и клима - уреди
- 68.20 - Издавање и управување на сопствен недвижен имот или имот земен под закуп
- 68.32 - Управување со недвижен имот со хонорар или врз база на договор
- 81.29 - Останати услуги на чистење неспоменати на друго место
- 81.30 - Услужни дејности за уредување и одржување на животна средина
- 96.09 - Останати лични услужни дејности, неспоменати на друго место

Основач на Претпријатието е:

Р.бр.	Основач	Влог во денари	% на учество
1.	Совет на Општина Радовиш	500	100%

Седиштето на Претпријатието е во Радовиш, Република Северна Македонија.

На 31 декември 2024 година, Претпријатието има 91 вработени (31 декември 2023: 89 вработени).

Со актот за основање на ЈП ПЛАВАЈА ПО Радовиш се утврдени одредби кои го регулираат целокупното работење на ЈП ПЛАВАЈА ПО Радовиш.

Со Претпријатието раководи В.Д. Директорот Гоце Дединец кој дава идеи и иницира предлози за поуспешно менаџирање и управување со Претпријатието.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основа за изготвување и презентација на финансиските извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва, правните лица во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување, објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

Приложените финансиски извештаи се изготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија т.е. во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за сметководство (Сл. Весник 159/2009) и применливи од 1 Јануари 2010 година. Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Овие финансиски извештаи ги опфаќаат побарувањата, обврските, оперативните резултати, промените во капиталот и паричните текови на Претпријатието како посебен ентитет.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Претпријатието се придржуваше кон сметководствените политики опишани во белешка 2. Сметководствените политики применети во овие финансиски извештаи се конзистентни со политиките применувани за годишните финансиски извештаи за фискалната 2023 година.

Финансиските извештаи на Претпријатието се изразени во илјади денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Претпријатието. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута. Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, бара примена на одредени сметководствени проценки. Исто така бара од раководството да примени расудување во процесот на примена на сметководствените политики на Претпријатието. Деловите кои вклучуваат повисок степен на расудување и комплексност, или пак делови каде што претпоставките и оценките се значајни за финансиските извештаи се обелоденети во белешка 2.3.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

2.2. Принцип на континуитет

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека Претпријатието ќе продолжи да работи во догледна иднина. Претпријатието нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

Во годината што завршува на 31 декември 2024 година, Друштвото оствари нето добивка во износ од 868 илјади денари (2023: 93 илјади денари). На 31 декември 2024 година вкупните теквни обврски на Друштвото се во износ од 331.275 илјади денари (2023: 340.808 илјади денари), и ги надминуваат вкупните тековни средства на Друштвото кои изнесуваат 113.196 илјади денари (2023: 97.865 илјади денари), за 2,93 пати (2023: за 3,48 пати).

Основен Суд Радовиш, со Решение број ППНИ.бр.11/21 од 06.05.2022 година, има утврдено рамка на неопходни парични средства за вршење на дејноста со месечен износ од 5.701 илјади денари. На овој определен месечен износ не може да се спроведе извршување за наплата на паричните побарувања на доверителите чии извршни исправи се доспееани за наплата од паричните средства кои се слеваат на жиро сметка на ЈП ПЛАВАЈА ПО Радовиш. Над овој месечен износ се дозволува извршување заради наплата на доспееани парични побарувања према должникот ЈП ПЛАВАЈА ПО Радовиш.

Раководството на Претпријатието смета дека со утврдениот лимит ќе биде во можност да ги реализира своите средства и да ги плаќа своите обврски во нормалниот тек на работењето согласно динамиката на доспевање во догледна иднина, и примената на принципот на континуитет е соодветен на околностите.

2.3. Користење на проценки

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија бара од Раководството на Претпријатието употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиска состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки. Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во оценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на оштетувањето на финансиските и нефинансиските средства.

2.4. Споредливи износи

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2023.

2.5. Приходи

Приходите се искажани според објективната вредност на примените средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога договорените услуги се извршени, односно производите се испорачани.

2.6. Расходи

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

2.7. Оперативен лизинг

Лизингот каде што Претпријатието не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството врз корисникот на лизингот се класифицира како оперативен лизинг.

Приходите поврзани со оперативниот лизинг се признаваат во периодот за кој се однесуваат.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Оперативниот лизинг се однесува на изнајмување на деловни простории, магацини и други трошоци за закупнина. Гореспоменатите трошоци се искажани во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот кога таквите трошоци настануваат, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг.

2.8. Одржување и поправки

Трошоците за одржувањето и поправките на недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат како трошоци во моментот на нивно настанување во ефективни износи, и се признаваат во Извештајот на сеопфатна добивка на Претпријатието.

2.9. Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување се евидентираат како расходи во периодот во кој настануваат.

2.10. Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните/негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула

Ставките во Извештајот за финансиска состојба и Извештајот за сеопфатна добивка искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско окружување (функционална валута). Како што е обелоденето во белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута на Претпријатието.

Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба

Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход/расход во Извештајот за сеопфатна добивка.

2.11. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата на Претпријатието на 31 Декември 2024 година се состојат од земјиште, недвижности и опрема. Недвижностите и опремата почетно се признаваат по набавна вредност, а последователно се намалуваат за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и/или рабати ја намалуваат фактурната вредност на средството. Набавната вредност на постројките и опремата произведени/изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е комплетиран процесот на изградбата или развојот.

Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните добивки од продажбата на недвижностите и опремата се искажуваат како "Останати приходи" додека сите загуби што настануваат од отуѓувањето на недвижностите и опремата се искажани како Останати трошоци од работењето.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегуваат во оперативните трошоци.

Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година, и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на депрецијација е сменета како резултат на променетото движење.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

2.12. Нематеријални средства

Нематеријалните средства се прикажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Трошоците поврзани со одржувањето на нематеријалните средства се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Претпријатието поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

2.13. Биолошки средства

Биолошките средства се признаваат според нивната објективна вредност намалена за секоја акумулирана амортизација и сите акумулирани загуби поради оштетување. Штом објективната вредност на такво биолошко средство ќе стане веродостојно мерлива, ентитетот треба да го мери средството според неговата објективна вредност намалена за проценетите трошоци во моментот на продажба.

Приносот од биолошките средства се признава како залиха по неговата објективна вредност намалена за проценетите трошоци на продажба.

2.14. Амортизација и депрецијација

Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува пропорционално за да набавната вредност на средствата целосно се отпише во нивниот проценет корисен век. Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Претпријатието. Компететните оддели во Претпријатието периодично го проценуваат корисниот век на недвижностите и опремата. Пропишаните годишни стапки на депрецијација и амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства се како што следува:

Недвижности	2,5% - 10%
Биолошки средства и инвентарна опрема	2,5%
Деловен инвентар	5% - 10%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Телекомуникациска опрема и возила	25%
Останата опрема	10%
Долгорочни нематеријални средства	25%

Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

2.15. Оштетување на нефинансиските средства

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот од секоја година Раководството на Претпријатието ја проценува сметководствената вредност на нематеријалните средства на Претпријатието како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се оштетени, се пресметува надоместлива вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од оштетување.

Доколку надоместливата вредност на средството е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност. Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се прикажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка согласно МСС 36 "Оштетувања на средствата".

Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој датум на известување за да се утврдат можните надоместувања на оштетувањето.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

2.16. Залихи

Залихите, освен залихата на приносот од биолошките средства, иницијално се искажуваат според пониската од набавната и нето реализационата вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Набавната вредност се утврдува според методот на плански цени. Нето реализационата вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени во нормални услови на стопанисување, намалена за трошоците на продажбата. Цената на чинење на залихите ги вклучува трошоците на директните материјали, директната работна сила, останатите директни трошоци и поврзани на нив општи производни трошоци.

Исправката на вредноста на залихите која се прикажува во "Останати оперативни трошоци" се евидентира кај ставките кај кои е потребно да се намали нивната сметководствена вредност до нето продажната вредност проценета од страна на Раководството. Залихите кои се оштетени или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат.

2.17. Капитални вложувања

Вложувањата во придружени претпријатија се искажуваат според набавна вредност. Придружени претпријатија се правни лица во кои Претпријатието има значајно влијание (вообичаено 20% или повеќе од гласачките права).

2.18. Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според номиналната вредност (вообичаено еднаква на платената цена) вклучувајќи ги директните зависни инкрементални трошоци на купување или издавање на финансиското средство или финансиската обврска, освен за финансиското средство или финансиската обврска според објективна вредност преку добивка или загуба. Сите набавки и продажби на финансиски средства и финансиски обврски настанати на вообичаен начин се признаваат на денот на плаќањето. Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Билансот на состојба на Претпријатието на денот на кој Претпријатието станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент.

При иницијалното признавање Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство. Финансиските средства престануваат да бидат признаени кога Претпријатието ја губи контролата врз договорните права кои се однесуваат на инструментите. Ова се случува кога правата за користење на овие инструменти се реализирани, истечени, откажани или пренесени. Финансиските обврски престануваат да бидат признаени кога Претпријатието ги исполнува обврските или кога обврска за отплата е откажана или истечена.

(а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправката за оштетување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Претпријатието нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани износи во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се оштетени.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство, и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка во рамките "Останати трошоци на работењето" (Белешка 9). Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход во рамките на "Останати оперативни приходи".

(б) Кредити и заеми од банки и добавувачи

Кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност). Последователно истите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Претпријатието, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на Извештајот за финансиска состојба. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

(в) Оперативни обврски

Обврските кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства.

2.19. Пари и парични средства

Парите и паричните еквиваленти се состојат од средствата на жиро сметки, благајната и останатите високо ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

2.20. Надоместоци на вработени

Даноци и придонеси на вработените за социјално осигување

Во согласност со законските прописи во Република Северна Македонија, Претпријатието е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигување. Овие обврски опфаќаат плаќања на надоместоци во име на вработените од страна на работодавачот во износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки.

Претпријатието исто така е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови.

Претпријатието нема законска обврска за плаќање на дополнителни придонеси на Фондот за пезиско и инвалидско осигување на Северна Македонија при пензионирањето. Овие обврски се исказуваат како трошок во моментот на нивно настанување.

Не постојат други пензиски шеми или пост-пензиски планови за бенефиции, па соодветно на тоа, непостојат и дополнителни обврски кои се однесуваат на пензии. Претпријатието исто така исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Северна Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија.

2.21. Данок на добивка

Тековен данок на добивка

Тековиот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка кој е на сила во Република Северна Македонија. Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% (2023: 10%) применета на даночната основа прикажана во годишната даночна пријава по намалувањето за одредени даночни олеснувања. Даночната основа прикажана во даночната пријава ја претставува даночно непризнатите трошоци и помалку искажаните приходи согласно одредбите во Законот за данок на добивка.

Одложени даноци

Одложени даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива и се прикажани со користење на метода на обврски за сите временни разлики. Одложените даночни обврски се признаваат за сите одбитни временни разлики земајќи ја во предвид веројатноста оданочивата добивка да биде искористена наспроти одбитните временни разлики. Во финансиските извештаи, нема временни оданочиви разлики.

2.22. Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно и побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиска состојба.

2.23. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска и се одземаат од капиталот во периодот во кој биле одобрени од страна на сопствениците на Претпријатието. Дивидендите за годината што се прогласуваат по датата на изготвување на Извештајот за финансиска состојба се обелоденуваат како настан по датата на Извештајот за финансиска состојба.

2.24. Обелоденувања за поврзани субјекти

За целите на овие финансиски извештаи поврзани субјекти се оние кај кои едно правно лице има можност за контрола врз друго правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на лицето, како што е утврдено со МСС 24 "Обелоденувања за поврзани субјекти".

Односите помеѓу Претпријатието и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на Извештајот за финансиска состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди одделно се прикажани во белешките кон финансиските извештаи (белешка 26).

2.25. Државни поддршки

Државните поддршки, се признаваат по објективна вредност кога постои разумно уверување дека се исполнети условите поврзани со нив и дека поддршките ќе бидат примени.

Државните поддршки се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодот во кои Претпријатието ги признава како расходи поврзаните трошоци за кои поддршките се наменети да ги надоместат.

Државните поддршки се презентираат како одобрувања во извештајот за сеопфатна добивка, било посебно или под општиот наслов како што е „Останати оперативни приходи“.

2.26. Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Претпријатието на денот на извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи.

Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности Претпријатието е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност, пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Претпријатието се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Претпријатието.

3.1. Пазарен ризик

(а) Ризик од курсни разлики

Претпријатието е изложено на ризик од курсни разлики бидејќи има деловни активности на странски пазари т.е. побарувања и обврски искажани во странска валута. Претпријатието не користи посебни финансиски инструменти за намалување на овој ризик.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Официјалните девизни курсеви користени за конверзијаво денари на ставките од Билансот на состојба искажани во странска валута на 31 декември 2024 и 2023 година се дадени во следниов преглед:

валута	Во денари	Во денари
	2024	2023
ЕУР	61,4950	61,4950
УСД	58,8807	55,6516

(б) Каматен ризик

Претпријатието се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени со варијабилни каматни стапки.

Претпријатието е изложено на ризик од промени во каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови.

(в) Ценовен ризик

Претпријатието не е изложено на ценовен ризик поврзан со основачки вложувања бидејќи нема вложувања класифицирани во Извештајот за финансиска состојба како расположливи за продажба или според пазарната вредност преку искажување на капитална добивка или загуба.

Изложеноста на Претпријатието на ценовен ризик поврзан со производите е контролиран од страна на раководството кој постојано ја следи конкуренцијата, го анализира ценовниот ризик и превзема соодветни корективни мерки

3.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносниот ризик е централизирано во Претпријатието. Претпријатието располага со доволно високоликвидни средства (пари и парични средства како и континуиран прилив на пари од продадени производи) за навремено подмирување на обврските кон надворешните добавувачи.

Раководството на Претпријатието води грижа за обезбедување на ликвидноста. Раководството управува со ризикот од ликвидност преку одржување на одреден износ на слободни пари и парични еквиваленти и врши секојдневно следење на состојбата на паричните средства и проекции за идните парични приливи и одливи.

Претпријатието не користи финансиски деривативи.

3.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни и клиенти од малопродажбата, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Претпријатието на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на Претпријатието. Претпријатието континуирано ги следи постојните клиенти и останати договорни страни и ги вклучува овие податоци во управувањето на кредитниот ризик. Кредитниот ризик за парични средства и еквиваленти се смета за незначаен бидејќи Претпријатието работи со реномирани банки со висок кредитен рејтинг.

3.4. Управување со капиталниот ризик

Претпријатието има усвоен концепт за финансискиот капитал и неговото зачувување според кој капиталот е дефиниран на база на номинални парични единици.

Целите на Претпријатието во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на Претпријатието да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси за сопствениците. Со намера да изврши прилагодувања на структурата на капиталот Претпријатието може да ги превземе следните активности: прилагодување на износот на исплатени дивиденди на акционерите, да им го поврати капиталот на акционерите, да изврши емисија на нови акции или да изврши продажба на средства за да го намали долгот.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

3.5. Проценки на објективната вредност

Претпријатието има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствена вредност. Во Република Северна Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и оттука за истите во моментот не се расположливи пазарни цени. Како резултат, во отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Претпријатието ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста. Раководството на Претпријатието смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

Белешка 4 Приходи од продажба

Опис	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	90.616	85.326
Вкупно	90.616	85.326

Белешка 5 Останати приходи

Опис	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	1.171	14
Останати приходи од работењето	24.529	25.234
Вкупно	25.700	25.248

Белешка 6 Трошоци за сировини и други материјали

Опис	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	4.392	4.370
Трошоци за енергија (за производство)	14.553	13.607
Вкупно	18.946	17.977

Белешка 7 Набавна вредност на продадени стоки, материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми

Опис	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	-	21
Вкупно	-	21

Белешка 8 Услуги со карактер на материјални трошоци

Опис	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	640	597
Комунални услуги	191	1.265
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	12	15
Останати услуги	2.735	3.235
Вкупно	3.578	5.111

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Белешка 9 Останати трошоци од работењето

Опис	2024	2023
Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	383	378
Трошоци за спонзорства и донации	10	-
Трошоци за репрезентација	290	210
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	556	429
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	113	114
Останати трошоци на работењето	1.031	1.342
Вкупно	2.382	2.473

Белешка 10 Трошоци за вработените

Опис	2024	2023
Плата и надоместоци на плата - бруто	59.874	52.536
Останати трошоци за вработените	2.199	1.286
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	94	157
Вкупно	62.168	53.979

Белешка 11 Амортизација

Опис	2024	2023
Амортизација на градежни објекти	6.796	6.796
Амортизација на постројки и опрема	20.690	21.615
Вкупно	27.485	28.410

Белешка 12 Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства

Опис	2024	2023
Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни побарувања	349	1.520
Вкупно	349	1.520

Белешка 13 Резервирања за трошоци и ризици

Друштвото не врши резервирања за трошоци и ризици.

Белешка 14 Останати расходи од работењето

Друштвото нема останати расходи од работењето.

Белешка 15 Финансиски приходи

Опис	2024	2023
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	879	751
Останати финансиски приходи	1	34
Вкупно	879	785

Белешка 16 Финансиски расходи

Опис	2024	2023
Останати финансиски расходи	1.243	1.538
Вкупно	1.243	1.538

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Белешка 17 Добивка/Загуба пред оданочување

Добивката пред оданочување за тековната 2024 година изнесува 1.045 илјади денари. Во претходната 2023 година загубата пред оданочување изнесуваше 334 илјади денари.

Белешка 18 Данок на добивка и даночно непризнати расходи

Друштвото во тековната 2024 година има прикажано добивка пред оданочување во вкупен износ од 1.045 илјади денари. Согласно важечките законски прописи данокот на добивка во 2024 година се пресметува на остварената добивка за тековната година зголемена за даночно непризнатите расходи и за помалку пресметаните приходи по стапка од 10%. Друштвото за 2024 година има пресметан данок на добивка во вкупен износ од 176 илјади денари (2023: 241), како што е прикажано во наредната табела:

Опис	2024	2023
Добивка/(Загуба) пред оданочување од БУ	1.045	334
Непризнати расходи за даночни цели	718	2.077
Даночна основа	1.762	2.411
Намалување на даночната основа	-	-
Даночна основа	1.762	2.411
Пресметан Данок на добивка (10% x даночна основа)	176	241
Намалување на пресметаниот данок на добивка	-	-
Данок на добивка по намалување на даночната основа	176	241

Белешка 19 Нето добивка/загуба за деловната година

Нето добивката од редовното работење за деловната 2024 година после оданочување изнесува 868 илјади денари. Во претходната 2023 година ова Друштво има остварено нето загуба која изнесуваше 93 илјади денари.

Белешка 20 Вкупна сеопфатна добивка/загуба за годината

Вкупната сеопфатна добивка за тековната 2024 година изнесува 868 илјади денари. Вкупната сеопфатна загуба за претходната 2023 година изнесуваше 93 илјади денари.

Белешка 21 Материјални и нематеријални средства

Опис	Земјиште	Објекти	Постројки и опрема	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2024	356	299.946	252.238	552.539
Нови набавки	-	-	262	262
Активирање на инвестиции	-	-	-	-
Расход и продажба	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2024	356	299.946	252.500	552.802
Акумулирана депрецијација на 01.01.2024		65.100	138.707	203.807
Депрецијација 2024		6.796	20.690	27.485
Расход и продажба		-	-	-
Состојба на 31.12.2024	-	71.896	159.397	231.293
Нето сегашна вредност на 31.12.2023	356	234.846	113.531	348.732
Нето сегашна вредност на 31.12.2024	356	228.050	93.103	321.509

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Опис	Земјиште	Објекти	Постројки и опрема	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2023	356	299.946	250.722	551.023
Нови набавки	-	-	1.516	1.516
Активирање на инвестиции	-	-	-	-
Расход и продажба	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2023	356	299.946	252.238	552.539
Акумулирана депрецијација на 01.01.2023	-	58.305	117.092	175.397
Депрецијација 2023	-	6.796	21.615	28.410
Расход и продажба	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2023	-	65.100	138.707	203.807
Нето сегашна вредност на 31.12.2022	356	241.641	133.629	375.626
Нето сегашна вредност на 31.12.2023	356	234.846	113.531	348.732

Белешка 22 Залихи

Опис	2024	2023
Залихи на суровини и материјали	8.978	7.628
Залиха на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.074	1.054
Залиха на трговски стоки	299	299
Вкупно	10.351	8.980

Белешка 23 Побарувања од купувачи

Опис	2024	2023
Побарувања од купувачи во земјата	47.078	40.525
Спорни и сомнителни побарувања	41.884	38.804
Вкупно	88.962	79.329

Белешка 24 Побарувања за дадени аванси на добавувачи
Друштвото нема побарувања за дадени аванси на добавувачи.

Белешка 25 Останати краткорочни побарувања

Опис	2024	2023
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и останати давачки	1.337	2.319
Побарувања од вработените	3	-
Вкупно	1.340	2.319

Белешка 26 Краткорочни финансиски средства
Друштвото нема краткорочни финансиски средства.

Белешка 27 Парични средства и парични еквиваленти

Опис	2024	2023
Парични средства на трансакциски сметки во денари	12.535	7.231
Парични средства во благајна	9	6
Вкупно	12.544	7.237

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Белешка 28 Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)
Друштвото нема платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР).

Белешка 29 Главнина и резерви

Опис	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Основна главнина	1	1
Законски, статутарни и останати резерви	37.572	37.563
Акумулирана добивка/(загуба)	19.832	19.740
Добивка/(загуба) за деловната година	868	93
Реинвестирана добивка	(9)	-
Вкупно	<u>58.264</u>	<u>57.397</u>

Белешка 30 Долгорочни обврски

Опис	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата и странство	45.166	48.392
Вкупно	<u>45.166</u>	<u>48.392</u>

Белешка 31 Обврски спрема добавувачи

Опис	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Обврски спрема добавувачи во земјата	19.801	18.136
Вкупно	<u>19.801</u>	<u>18.136</u>

Белешка 32 Обврски за аванси, депозити и кауции
Друштвото нема обврски за аванси, депозити и кауции.

Белешка 33 Останати тековни обврски

Опис	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Обврски за данокот на додадена вредност	15	-
Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	21	120
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	12.804	12.896
Обврски за персонален данок на доход	15	21
Обврски за останати даноци, придонеси и други давачки	14.112	3.767
Обврски за плата и надоместоци на плата	3.061	2.668
Обврски за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	118	178
Вкупно	<u>30.145</u>	<u>19.652</u>

Белешка 34 Обврски по заеми и кредити

Опис	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Краткорочни кредити и заеми во земјата	3.226	3.226
Вкупно	<u>3.226</u>	<u>3.226</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Белешка 35 Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)

Опис	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Пресметани трошоци за користење на права	2.107	1.343
Одложено признавање на приходи врз основа на државни поддршки	<u>275.996</u>	<u>298.452</u>
Вкупно	278.103	299.795

Белешка 36 Трансакции со поврзани страни

Претпријатието нема трансакции со поврзани субјекти во текот на извршување на деловните активности.

Белешка 37 Потенцијални обврски

37.1 Хипотеки и обезбедување

Претпријатието нема дадено хипотеки на својот имот како обезбедување за плаќања по кредитни обврски (белешка 30 и 34).

37.2 Судски спорови

ЈП ПЛАВАЈА ПО Радовиш е тужена страна од 9 физички лица, со вкупна вредност на спорот од 1.828 илјади денари, од кои за 7 судски спора има извршни решенија со вредност од 1.502 илјади денари.

Со состојба 31.12.2024 година Претпријатието има сомнителни и спорни побарувања со вредност од 41.884 илјади денари. Веројатноста за наплата на истите неможе да се предвиди.

Со состојба на 31.12.2024 година, Претпријатието има 60 активни извршни решенија во банка во вкупен нето износ на главен долг од 64.347 илјади денари, во кои се јавува како тужена страна (2023: 54 активни извршни решенија со вредност од 61.684 илјади денари).

37.3 Даночни обврски

Даночните обврски искажани во билансите не може да се сметаат за конечни, бидејќи даночните органи можат да извршат преглед на деловните книги во рок од 5 до 10 години последователно по подесената даночна пријава и можат да наметнат дополнителни даночни обврски и глоби. Дополнителните даночни обврски кои би произлегле од овие прегледи е тешко да се утврдат со разумна точност.

Белешка 38 Последователни настани

Нема последователни настани после периодот на известување кои би влијаеле на извештајот на сеопфатната добивка, на извештајот на финансиската состојба како и на извештајот за паричните текови за 2024 година.

ДОДАТОК 1

Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД

Согласно член 476, став 4 од Законот за трговски друштва годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476, став 6 од Законот за трговски друштва годишна сметка и финансиски извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на Претпријатието за деловната година.

Согласно член 477, став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Претпријатието, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на Претпријатието во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Претпријатието (Биланс на состојба и Биланс на успех) и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Претпријатието го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

ЈП ПЛАВАЈА ПО Радовиш

В.Д. Директор Гоце Дединец



ДОДАТОК 2

Годишна сметка за 2024 година

- Биланс на состојба (Извештај за финансиска состојба)
- Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка)

ЕМБС: 05266025

Целосно име: Јавно претпријатие за комунални дејности ПЛАВАЈА ПО Радовиш

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2024

 Листа на прикачени документи:
 Објаснувачки белешки и други прилози
 Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	321.509.021,00			348.732.027,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	321.509.021,00			348.732.027,00
10	-- Недвижности (011+012)	228.405.887,00			235.201.459,00
11	-- Земјиште	355.652,00			355.652,00
12	-- Градежни објекти	228.050.235,00			234.845.807,00
13	-- Постројки и опрема	93.103.134,00			113.530.568,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	113.196.399,00			97.744.497,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	10.350.749,00			8.979.905,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	8.977.774,00			7.627.562,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.074.307,00			1.053.675,00
42	-- Залихи на трговски стоки	298.668,00			298.668,00

45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	90.301.865,00		81.527.618,00
47	-- Побарувања од купувачи	88.961.985,00		79.328.801,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (преглати)	1.336.880,00		2.198.817,00
50	-- Побарувања од вработените	3.000,00		
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	12.543.785,00		7.236.974,00
60	-- Парични средства	12.543.785,00		7.236.974,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	434.705.420,00		446.476.524,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	58.264.408,00		57.396.029,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	500,00		500,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	37.572.497,00		37.563.231,00
72	-- Законски резерви	33.499.880,00		33.495.247,00
73	-- Статутарни резерви	4.072.617,00		4.067.984,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	19.823.032,00		19.739.637,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	868.379,00		92.661,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	100.444.599,00		90.628.176,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	45.165.941,00		48.392.079,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	45.165.941,00		48.392.079,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	55.278.658,00		42.236.097,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	19.800.586,00		18.135.627,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	12.803.944,00		12.896.481,00
100	-- Обврски кон вработените	3.060.541,00		2.668.453,00
101	-- Тековни даночни обврски	50.390,00		3.788.641,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	3.226.138,00		3.226.138,00
107	-- Останати финансиски обврски	118.100,00		178.200,00
108	-- Останати краткорочни обврски	16.218.959,00		1.342.557,00

109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	275.996.413,00			298.452.319,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	434.705.420,00			446.476.524,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	117.195.504,00			111.362.558,00
202	-- Приходи од продажба	90.616.364,00			85.326.483,00
203	-- Останати приходи	26.579.140,00			26.036.075,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	116.150.906,00			111.028.843,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	18.945.509,00			17.977.133,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки				20.691,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	3.577.582,00			5.111.192,00
212	-- Останати трошоци од работењето	2.476.717,00			2.629.507,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	62.073.338,00			53.822.233,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	34.625.325,00			30.127.714,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2.738.294,00			2.279.642,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	14.531.312,00			12.603.267,00
217	-- Останати трошоци за вработените	10.178.407,00			8.811.610,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	27.485.461,00			28.410.319,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	349.377,00			1.520.132,00
222	-- Останати расходи од работењето	1.242.922,00			1.537.636,00

246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	1.044.598,00			333.715,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	1.044.598,00			333.715,00
252	-- Данок на добивка	176.219,00			241.054,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250- 252+253-254)	868.379,00			92.661,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	91,00			89,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
269	-- Добивка за годината	868.379,00			92.661,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	868.379,00			92.661,00
289	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	868.379,00			92.661,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Земјишта	355.652,00			355.652,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	228.050.235,00			234.845.807,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	93.103.134,00			113.530.568,00
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 од БС)	88.961.985,00			

629	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 ОД БС)	1.336.880,00			
638	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	12.854.334,00			16.685.122,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	90.616.364,00			85.326.483,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	90.616.364,00			85.326.483,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	26.579.140,00			26.036.075,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	4.392.381,00			4.370.282,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	2.732.197,00			2.763.530,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	434.795,00			410.048,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	11.820.931,00			10.843.321,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	639.668,00			596.932,00
685	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	2.735.142,00			3.234.736,00
692	-- Надоместоци за отпремина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	399.512,00			137.374,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	1.872.398,00			1.178.843,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	94.223,00			152.439,00

699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	67.543,00			106.140,00
707	-- Трошоци за надомест и други приманања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	425.551,00			421.506,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	11.111,00			
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	131.717,00			110.899,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	556.008,00			429.424,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	92.300,00			92.300,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1.030.939,00			1.341.680,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	91,00			89,00
724	-- Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот	1,00			1,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
4298	-- 36.000 - Собирање, обработка и снабдување со вода	117.195.504,00			

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ДОДАТОК 3

Годишен извештај за работењето за 2024 година